

УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Испитот за административно управување е стручен испит и е посебен услов за унапредување на административен службеник на работно место од категоријата Б.

Испитот за административно управување се состои од два дела и тоа теоретски дел и практичен дел.

Времетраењето на испитот изнесува 120 минути и истиот се полага во просториите на Агенцијата за администрација.

Кандидатот прво го полага теоретскиот дел од испитот и доколку не го положи не може да пристапи кон полагање на практичниот дел од испитот.

Теоретскиот дел од испитот содржи 40 прашања (10 прашања од ниска, 15 прашања од средна и 15 прашања од висока сложеност), и носи вкупно 50 бодови, а ќе се смета за положен доколку кандидатот освои најмалку 30 бодови.

Покрај секое прашање за кое кандидатот дава одговор е наведен и бројот на бодови кое истото го носи и тоа:

- За прашања од ниска сложеност – 0,50 бода;
- За прашања од средна сложеност – 1 бод; и
- За прашања од висока сложеност – 2 бода.

Испитот се полага така што кандидатот избира еден од понудени одговори.

Резултатот, односно бројот на освоени бодови од првиот дел на испитот, положил/неположил е достапен за кандидатот веднаш по завршување на полагањето на екранот од компјутерот, како и на дисплејот во салата за полагање во Агенцијата.

Практичниот дел од испитот се состои од решавање на три студии на случај, од кои првата е од областа на управување со јавни финансии, втората е од областа на управување со проекти, а третата е од Кодексот за административни службеници.

Практичниот дел од испитот носи вкупно 50 бода при што првата и втората студија на случај носат по 20 бода, а третата студија на случај носи 10 бода.

Практичниот дел од испитот ќе се смета за положен доколку кандидатот успешно ги реши трите студии на случај, односно освои најмалку 60% од максималниот број на бодови по студија или освои најмалку 12 бода од првата, 12 бода од втората и 6 бода од третата студија.

Студиите на случај се решаваат преку анализа, проучување и одговарање на пет прашања поврзани со студијата.

За првата и втората студија на случај, кандидатот одговара по пет прашања, од кои по две прашања од ниска, две прашања од средна и едно прашање од висока сложеност, при што:

- прашањата од ниска сложеност носат најмногу 2 бода;
- прашања од средна сложеност носат најмногу 4 бода; и
- прашањето од висока сложеност носи најмногу 8 бода.

За третата студија на случај, кандидатот одговара на пет прашања од кои две прашања од ниска, две прашања од средна и едно прашање од висока сложеност, при што:

- прашањата од ниска сложеност носат најмногу 1 бод;
- прашања од средна сложеност носат најмногу 2 бода; и
- прашањето од висока сложеност носи најмногу 4 бода.

Покрај секое прашање од студијата за кое кандидатот дава одговор е назначен бројот на бодови за точниот одговор. За секое од прашањата има три (3) понудени одговори од кои еден е точен и носи максимален број на бодови, вториот е делумно точен и носи половина од максималниот број на бодови и третиот е неточен и носи нула (0) бодови.

Резултатот, односно вкупниот број на освоени бодови од студиите на случај, положил/неположил, е достапен за кандидатот веднаш по завршувањето на полагањето на екранот од компјутерот, како и на дисплејот во салата за полагање во Агенцијата. Кандидатот кој не го положил практичниот дел од испитот, ќе се смета дека не го положил испитот, и истиот се заведува во евиденцијата на Агенцијата.

Потврдата за положен испит за административно управување, на административниот службеник му ја издава Министерството за информатичко општество и администрација.